



Индекс на перцепција на корупција ИПК 2012

Најчесто поставувани прашања

Што преставува Индексот на перцепција на корупција (ИПК)?

ИПК ги рангира и бодира земјите/териториите врз основа на проценетата корупција во јавниот сектор на државата. Тоа претставува композитивен индекс, комбинација на анализи и проценки на корупција, собрани од повеќе реномирани институции. ИПК претставува најраспространет индикатор кој се користи за мерење на корупција ширум светот.

Зошто ИПК се базира само на перцепции?

Корупцијата генерално се состои од нелегални активности, кои се намерно скриени и само се обелоденуваат преку скандали, истраги или обвиненија. Не постои единствен начин за да се процени апсолутното ниво на корупција во земјите или териториите врз основа на строги емпириски податоци. Обиди се направени, како што е споредувањето на пријавените поткупи, бројот на донесени обвиненија или истражување на судски случаи директно поврзани со корупција, но не може да се земат како конечен индикатор за мерење на нивото на корупција. Наместо тоа, тие всушност покажуваат колку ефикасно работат обвинителите судовите или пак медиумите во однос на корупцијата. Утврдувањето на перцепциите на корупција на овие показатели преку приказ на проценките на јавниот сектор преставува најсигурен метод на спроведување на релативното ниво на корупција во сите земји.

Кои земји/територии се вклучени во Индексот 2012 година и зошто?

Земја или територија за да бидат вклучени во рангирањето, треба да бидат вклучени во најмалку три извори на податоци на ИПК. Ако земјата не е преставена во рангирањето, тоа е поради недоволните информации за анализа, а никако како индикација дека корупција не постои во земјата.

Кои се изворите на податоци на ИПК?

ИПК во 2012 доставува извори на податоци од независни институции специјализирани во областа на управување и анализа на бизнис климата. Изворите на информации кои се користат за ИПК 2012 се засновани на податоци собрани во последните 24 месеци. ИПК вклучува само извори кои обезбедуваат резултат на еден утврден број на земји/територии каде што се мерат перцепциите на корупција во јавниот сектор. Транспаренс интернешнл ја разгледува методологијата на секој извор на податоци во детали за да се осигура дека искористените извори на податоци се во согласност со стандардите на квалитет на ТИ. За целосна листа на извори на податоци, типот на испитаници и конкретни прашања, ве молам погледнете го ИПК документот со опис на изворот.

Која е разликата помеѓу рангирањето на земја/територија и нејзината оценка?

Оценката на една земја/територија ја покажува перцепцијата на нејзиното ниво на корупција во јавниот сектор на скала од 0-100, каде 0 значи дека земјата се перцепира како високо коруптивна и 100 дека земјата се перцепира како многу чиста. Рангирањето на земјата ја покажува нејзината позиција во однос на останатите земји/територии вклучени во индексот. Редниот број може да се промени само ако се промени бројот на вклучените земји во индексот.

Дали земјата/територијата со најниска оценка е најкорумпиранта држава во светот?

Не. ИПК е индикатор на перцепција на корупцијата на јавниот сектор т.е. административната и политичката корупција. Тоа не преставува оценка на сите нивоа на корупција на сите нации и општества, или пак на нивните политики или активностите на нивниот приватен сектор. Граѓаните на овие земји / територии кои се оценети со најниска оценка односно се на дното на ИПК многу често покажуваат ист интерес и осуда на на корупцијата како јавноста во земјите каде перформансите се јаки.

Понатаму, земјата/територијата со најниска оценка е онаа во која корупцијата на јавниот сектор се смета за најголема од оние вклучени во листата. ИПК не дава информации за земји/територии кои не се вклучени во индексот.

Какви ажурирања се направени на Индексот на перцепција на корупцијата за 2012 и зошто?

Уште од своето прво издание во 1995 година, ИПК е моќна алатка во подигање на свеста за прашања од областа на корупцијата на глобално ниво, обезбедува поттик до владите да се подобри нивната позиција во борбата против корупцијата во јавните институции, давајќи широк национален контекст за понатамошна анализа на корупцијата и обезбедување на важни квантитативни информации за овој тешко мерлив феномен.

Како признавање на понатамошниот континуитет на оваа алатка и зголемување на барањата кои се направени врз него во 2012 година Transparency International нема обновено методологија која ја користи во изградбата на ИПК. Во суштина, Transparency International со тек на време користи некој поедноставен пристап кој е лесен да се следи и да се разбере и кој може полесно да ги прифати промените во перцепциите за корупцијата. Ова се е овозможено заради зголемување на бројот и квалитетот на извори на податоци кои ги опфаќаат перцепциите за корупцијата во повеќе земји.

Во претходните изданија на ИПК, методологијата ја позиционираше земјата / територијата во согласност со изворите на податоци, за да се опфатат перцепциите на корупција споредени со другите земји/ територии. ИПК во 2012 користи необработени оценки дадени до било која земја/ триторија и потоа ги конвертира овие необработени податоци за да ги собере на скалата на ИПК. За да ги рефлектира промените кои се направени на методот искористен за да ги редизајнира изворите на податоци, скалата на која ИПК е презентирана исто така е ажурирана од 0-100. Со овој ажуриран метод многу е појасно да се следат необработените дадени во изворите на податоци. Ова исто така значи дека секоја промена од година во година во необработените податоци ќе биде

директно преведена во промена во редизајниранта скала од изворот на податокот, и нема да претрпи промени од промените во оцените од другите земји/територии исто така вклучени во изворот на податоци.

Почнувајќи од 2013, како последица на ова ажурирање, со тек на време ќе биде возможно да се рефлектираат промени на ниво на земја. Ажурираната методологија исто така користи податоци стари само една година од секој извор од секоја земја, така што овозможува тековните промени да бидат подобро опфатени. Претходно во последните две години ИПК имаше вклучено анализа на бизнис податоци.

Дали ИПК ја кажува целата приказна за корупцијата во една земја?

Не. ИПК има ограничен распон, опфаќајќи перцепции на проширена перцепција во јавниот сектор, од перспектива на бизнис заедницата и експерти на земјата. Надополнувањето на оваа гледна точка и опфаќањето на различни аспекти на корупција, Transparency International дава еден спектар на квалитативни и квантитативни истражувања на мрежата на Транспаренси Интернешнл како преку неговиот Секретаријат и на национално ниво преку мрежата на Транспаренси Интернешнл националните ограноци со седиште во над 90 земји низ светот. Ова истражувачко тело обезбедува сеопфатна слика на скалата, овозможувајќи увид на ширењето и динамиката на корупцијата во целиот свет. Исто така, служи за мобилизирање и поддршка на цврсти докази ефикасно прилагодени на реформите во политиката.

Надополнувањето на ИПК, портфолиото на глобално истражување на Транспаренси Интернешнл вклучува:

- *Барометар на Глобална Корупција(БГК):* Мерење на перцепциите и искуствата на луѓето, БГК преставува репрезентативна анализа на повеќе од 100.000 домаќинства во 100 земји.Најновиот корупциски барометар за резултатите (2010/2011) може да се најдат: <http://qcb.transparency.org/qcb201011/>
- *Индекс на Мито консументи (ИМК):* Мерењето на понудата во меѓународните бизнис трансакции, ИМК ги рангира земјите лидери- во извозот врз основа на нивните можности фирмите да организираат поткуп надвор од земјата. Ова се базира врз основа на анализата на раководните лица на меѓународните бизниси опфаќајќи ги нивните перцепции на бизнис практиките на странски фирми во нивната земја. Најновиот ИМК може да се најде на <http://bpi.transparency.org/bpi2011/>
- *Извештај на Корупција на Глобално Ниво (ИКГН):* Истражувањето на корупцијата во детали за специфични прашања и сектори, ИКГН преставува тематски извештај кој се базира на различни стручни истражувања и анализа, како студии на случај. ИКГ покрива прашања од судство до климатски промени. Тие може да се најдат на: <http://www.transparency.org/research/qcr>
- *Проценка на Националниот Интегративен Систем (НИС):* серија на студии кои даваат широка квалитативна проценка на јаките и слабите страни на клучните институции кои овозможуваат добро владеење и превентираат корупција во земјата. За повеќе информации за НИС ве молам погледнете на: <http://www.transparency.org/whatwedo/nis>
- *Известување за Транспарентност во Корпоративен Сектор (ИТКС):* Студиските анализи за степенот на транспарентност во известувањето на серија на анти-корупциски мерки од најголемите светски компании. За повеќе информации ве молам погледнете на http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_assessing_the_worlds_largest_companies